

БИЛТЕН #2

Драги партнери, колеги и пријатели...

Со задоволство ви го претставуваме вториот билтен од нашиот нов проект “Размислување...Кодирање”! Преку овие билтени ќе ве информираме за главните постигнувања на проектот и ќе ни биде мило ако не следите и понатаму... ќе ве информираме како!

‘Размислување...Кодирање’

Размислување...Кодирање е две-годишен Европски проект осмислен и имплементиран од организации од Италија, Романија, Словенија, Грција, Турција и Македонија во склоп на програмата [Erasmus +](#) - Стратешки партнерства на училишта, финансиран од Европската Комисија.

Општа цел на проектот е да се подобрат вештините и компетенциите на наставниот кадор и учениците во компјутерското програмирање(Кодирање) за да се поттикнат луѓето од сите групи во нашето општество и да се осигура глобалната конкурентност во Европа.

Зошто кодирањето и програмските вештини се важни во училишното образование

“Кога учениците учат начин на кодирање тие размислуваат на алгоритмички начин или наоѓаат начин како да го развијат” вели Алесандро Болиоло од Универзитетот во Урбино; кодирањето им дава на децата “начин на размислување” што ќе им овозможи да се соочат со комплексни проблеми кога се во развој, па така, кодирањето ги учи уште од рана возраст.

Втор состанок во Романија

Од 23ти до 25ти Јуни 2016 во Крајова се одржа вториот Транснационален проектен состанок. За време на состанокот, дискутиравме за резултатите од поврзаните активности, материјалите кои ги користат учителите и учениците поврзани со кодирање, пилот тестови и имплементација.



Следење на проектот

Дисеминацијата на резултатите од проектот е многу важна за јавноста. Последователно, подготвуваме вебстраница на проектот како главно средство за комуникација.

Сите интересни информации за проектот исто така можат да се најдат на



www.thinkingcoding.com

Thinking...Coding- 2015-1-IT02-KA219-015506_1

“The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”